

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
ORGANIZIM TERRITORIAL TË VETADMINISTRIMIT
LOKAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

"Në Ligjin për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2004, 12/2005 dhe 98/2008) në nenin 12 paragrafi (1) në pikën 7. pas fjalës "Çallakli" shtohen fjalët: "Kallkovë, Mëhalla e Epërme".

Në pikën 10. pas fjalës "Karabunjisht" shtohet fjala "Kllukovec".

Në pikën 11. pas fjalës "Tërsinë" shtohet fjala "Tërstijë".

Në pikën 14. fjala "Kovanc" zëvendësohet me fjalën "Kovanec", fjala "Novo Konjskë" zëvendësohet me fjalën "Novo Konskë", kurse fjala "Humë" zëvendësohet me fjalën "Umë".

Në pikën 15. fjala "Merditë" zëvendësohet me fjalën "Mirditë".

Në pikën 18. fjala "Debërcë" zëvendësohet me fjalën "Debërcë".

Në pikën 19. fjala "Zvegor" zëvendësohet me fjalën "Xvegor".

Në pikën 32. pas fjalës "Pallçishtë e Poshtme" shtohen fjalët: "Kallnik, Çiflik".

Në pikën 39. fjala "Godivjë" zëvendësohet me fjalën "Godivlë".

Në pikën 41. pas fjalës "Vincë" shtohet fjala "Voinoviq", kurse pas fjalës "Kosmatac" shtohet fjala "Kosturnik".

Në pikën 42. pas fjalës "Strazhë" shtohet fjala "Llukarë".

Në pikën 44. në rreshtin e parë fjalët: "Mavrovë dhe Rostushë" zëvendësohen me fjalët: "Mavrovë dhe Rostushë", e në rreshtin e shtatë fjala "Rostushë" zëvendësohet me fjalën "Rostushë".

Në pikën 46. pas fjalës "Trebovle" shtohet fjala "Llag".

Në pikën 49. fjala "Gnilezh" zëvendësohet me fjalën "Gnilesh".

Në pikën 53. pas fjalës "Sushicë" shtohet fjala "Çiflik".

Në pikën 54. pas fjalës "Robovë" shtohet fjala "Spikovë".

Në pikën 57 fjala "Drenok" zëvendësohet me fjalën "Drenak", fjala "Zarepinc" zëvendësohet me fjalën "Zarapinc", fjala "Pestërshinë" zëvendësohet me fjalën "Pestrishinë", fjala Petrishinë" zëvendësohet me fjalën "Petërshinë" dhe fjala "Pleshanc" zëvendësohet me fjalën "Pleshenc".

Në pikën 62. fjala "Allakincë" zëvendësohet me fjalën "Allakinc", fjala "Gjugjancë e Epërme" zëvendësohet me fjalën "Gjugjanc i Epërm", fjala "Gjugjancë e Poshtme" zëvendësohet me fjalën "Gjugjanc i Poshtëm", fjala "Nemanjicë" zëvendësohet me fjalën "Nemanjic", kurse fjala "Rançinc" zëvendësohet me fjalën "Rançenc".

Në pikën 65. fjala "Vranishtë" zëvendësohet me fjalën "Vranishta".

Në pikën 69. fjala "Falish" zëvendësohet me fjalën "Falishë".

Në pikën 74. fjala "Sudiq" zëvendësohet me fjalën "Sudik", kurse fjala "Topliq" zëvendësohet me fjalën "Toplik".

Në pikën 77. pas fjalës "Bullaçan" shtohet fjala "Viniçë", kurse pas fjalës "Jurumler" shtohet fjala "Koloni".

Në pikën 78. pas fjalës "Graçan" shtohet fjala "Kisella Jabukë".

Në pikën 81. pas fjalës "Arnaki" shtohet fjala "Arnaki e Epërme".

Neni 2

Në tërë tekstin e Ligjit për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë fjala "Debërcë" zëvendësohet me fjalën "Debërcë" dhe fjala "Rostushë" zëvendësohet me fjalën "Rostushë".

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4662.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 октомври 2014 година.

Бр. 07-3786/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ**

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14 и 115/14) во членот 2 точка 4, по зборот „цвеќиња“ се додава зборот „храна“, а по зборовите: „покриени и непокриени шанкови“ се додаваат зборовите: „пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на општините.“

Во точка 16 по зборовите: „јавен пат“ се додава зборот „мостови“.

Член 2

Во членот 4-а во став (1) се додава нова реченица која гласи: „Мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата се обезбедува само за градбите за кои согласно прописите за проектирање, основниот проект треба да содржи градежно конструктивен проект.“

Член 3

Во членот 57 став (1) по зборовите: „туристички развојни зони и градбите во овие зони“ се додаваат зборовите: „индустриски и зелени зони основани од Владата на Република Македонија и градбите во овие зони“.

Во ставот (2) по зборовите: „градби за потребите на органите на општините“ се става записка и се додаваат зборовите: „општините во градот Скопје“ по зборовите: „и градот Скопје“, се додаваат зборовите: „индустриски и зелени зони основани од општините, општините во градот Скопје и градбите во овие зони“ а зборовите: „отворени спортски игралишта“ се заменуваат со зборовите: „системи за наводнување и одводнување“.

Член 4

Во членот 58 ставот (3) се менува и гласи:

“По исклучок од ставот (1) на овој член одобрение за градење за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриски и зелени зони основани од Владата на Република Македонија кои ги градат сопствениците на земјиштето во индустриските и зелените зони, издава Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.“

Во ставот (5) зборовите: „инфраструктурни објекти“ се заменуваат со зборовите: „линиски инфраструктурни објекти, стадиони и спортски сали со бруто развиена површина над 1500 м².“

Член 5

Во членот 59 став (17) по зборовите: „гасоводи и далноводи“ се додаваат зборовите: „продуктоводи, топловоди, нафтоводи, жичари, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори, системи за наводнување и одводнување, базени на ниво на терен за јавна употреба, градби кои претставуваат заштитено недвижно културно наследство согласно со закон, како и за објекти за потребите на државни органи, агенции или фондови основани од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна или доминатна сопственост на Република Македонија.“

Член 6

Во членот 59-а став (1) во алинејата 7 по зборовите: „гасоводи и далноводи“ се става запирика и се додаваат зборовите: „продуктоводи, топловоди, нафтоводи, жичари, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори системи за наводнување и одводнување, базени на ниво на терен за јавна употреба како и за објекти за потребите на државни органи, агенции или фондови основани од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна или доминатна сопственост на Република Македонија.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Во случаите кога е поднесено барање за добивање на одобрение за градење за жичара или надземен далновод, се доставува доказ за право на градење од став (1) на овој член и се решаваат имотно-правните односи само за земјиштето на кое се поставени столбовите на жичарата односно далноводот.“

Член 7

Во членот 67-а став (1) по зборовите “ставени во употреба“ се додаваат зборовите “и/или за кои е предвидена доградба и/или надградба,“ а зборовите “а кои се наоѓаат во централното градско јадро“ се бришат.

Член 8

Во членот 73 став (1) по алинеја 15 се додаваат четири нови алинеи кои гласат:

“- привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони,“

- отворени и затворени спортски игралишта,
- спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м²,

- мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонските кабли,“

Член 9

Членот 74 се менува и гласи:

„(1) За изведување на градбите односно поставување на опремата од членот 73 став (1) на овој закон, инвеститорот поднесува барање за изведување односно поставување со потребна документација до општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје, на чие подрачје треба да се изведе градбата, односно да се постави опремата и решението го издава градоначалникот на општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје.“

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, барањето за изведување на градбите односно поставување на опремата од членот 73 став (1) на овој закон, чија изведба односно поставување е финансирана од Буџетот на Република Македонија, се поднесува до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и решението го издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

(3) Надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член донесува решение за изведување на градбата односно поставување на опремата, во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето, доколку доставената документација е комплетна и се исполнети условите за изведување на градбата односно поставување на опремата, а во спротивно донесува заклучок за прекин на постапката со кој го задолжува инвеститорот да ги отстрани констатираните недостатоци во рок од седум работни дена од приемот на заклучокот. Доколку инвеститорот ги отстрани констатираните недостатоци и го дополни барањето во утврдениот рок, надлежниот орган е должен во рок од три работни дена да донесе решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата, а во спротивно донесува решение за одбивање на барањето.

(4) Против заклучокот односно решението на градоначалникот на општината, општината на градот Скопје односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на заклучокот односно решението, до министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот.

(5) Против заклучокот односно решението на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на прием на заклучокот односно решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Доколку надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член не донесе решение за изведување на градбата или поставување на опремата, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот утврден во ставот (3) на овој член, инвеститорот може да поднесе барање до градоначалникот на општината, општината на градот Скопје, градот Скопје односно до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, во постапка согласно член 59-ѓ на овој закон.

(7) Решението за поставување на некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис, електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти, помошни градби кои се во функција на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена површина до

50 м2), базени на ниво на терен за индивидуална употреба, оптички кабли, отворени спортски игралишта и спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м2, донесено согласно став (1) на овој член, кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на опремата во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

(8) Формата и содржината на барањето за издавање на решение за изведување односно за поставување, потребната документација и образецот на решението од ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министрот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите за уредување на просторот.“

Член 10

Во членот 88 став (3) по зборовите: “гасоводи и далноводи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „продуктоводи, топловоди, нафтоводи, жичари, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори, системи за наводнување и одводнување, базени на ниво на терен за јавна употреба како и за објекти за потребите на државни органи, агенции или фондови основани од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна или доминатна сопственост на Република Македонија,“.

Член 11

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 137/13) во членот 6 став (5) бројот „(6)“, се заменува со број „(5)“.

Член 12

Постапките за издавање на одобрение за градење започнати пред влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно одредбите од овој закон.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за градење.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14/, 42/14 dhe 115/14) në nenin 2 pika 4, pas fjalës “lule” shtohet fjala “ushqim”, kurse pas fjalëve: “banakë të mbuluar dhe të pambuluar” shtohen fjalët: “objekte lundruuese, parkingje në funksion të objekteve të organeve të administratës shtetërore dhe të organeve të komunës,.”

Në pikën 16 pas fjalëve: “rrugë publike” shtohet fjala “ura,.”.

Neni 2

Në nenin 4-a në paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon: “Mendimi për shkallën e projektuar dhe të realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës sigurohet vetëm për ndërtesat për të cilat në pajtim me rregullat për projektim, projektii themelor duhet të përmbajë projekt konstruktiv ndërtimor.”

Neni 3

Në nenin 57 paragrafi (1) pas fjalëve: “zona turistike zhvillimore dhe ndërtimet në këto zona” shtohen fjalët: “zona industriale dhe zona të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe ndërtesat në këto zona”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “ndërtesa për nevojat e organeve të komunave” vihet presje dhe shtohen fjalët: “komunave në Qytetin e Shkupit”, pas fjalëve: “dhe Qytetit të Shkupit” shtohen fjalët: “zona industriale dhe të gjelbra të themeluara nga komunat dhe ndërtesat në këto zona”, kurse fjalët: “fusha sportive të hapura” zëvendësohen me fjalët: “sisteme për ujitje dhe kullim”.

Neni 4

Në nenin 58 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, leje për ndërtim për ndërtesat në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë, që i ndërtojnë qiramarrësit e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale, (përveç për objekte infrastrukturore në kuadër të zonës, që i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike që janë kompetent për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergetik, të ujësjellësit, kanalizimit, gazsjellësit dhe të telekomunikacionit), si dhe për ndërtesat në zonat industriale dhe zonat e gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilët i ndërtojnë pronarët e tokës në zonat industriale dhe zonat e gjelbra, lëshon Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale.”

Në paragrafin (5) fjalët: “objekte infrastrukturore” zëvendësohen me fjalët: “objekte infrastrukturore në linjë, stadiume dhe salla sportive me sipërfaqe bruto zhvillimore mbi 1500m2,.”.

Neni 5

Në nenin 59 paragrafi (17) pas fjalëve: “gazsjellës dhe largpërçues” shtohen fjalët: “produktsjellës, përçues të nxehjes, naftësjellës, teleferikë, ndërtesa për prodhim të energjisë elektrike nga burime rigjeneruese, sisteme për ujitje dhe drenazhim, basene në nivel të terrenit për përdorim publik, ndërtesa që paraqesin trashëgimi të patundshme të mbrojtur kulturore në pajtim me ligjin, si dhe për objekte për nevojat e organeve shtetërore, agjencive ose fondeve të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë në pronësi të plotë ose dominuese të Republikës së Maqedonisë,.”.

Neni 6

Në nenin 59-a paragrafi (1) në alinenë 7 pas fjalëve: “gazsjellës dhe largpërçues” vihet presje dhe shtohen fjalët: “produktsjellës, përçues të nxehjes, naftësjellës, teleferikë, ndërtesa për prodhim të energjisë elektrike nga burime rigjeneruese, sisteme për ujitje dhe drenazhim, basene në nivel të terrenit për përdorim publik si dhe për objekte për nevojat e organeve shtetërore, agjencive ose fondeve të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë në pronësi të plotë ose dominuese të Republikës së Maqedonisë,.”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Në rastet kur është parashtuar kërkesë për marrje të lejes për ndërtim të teleferikut ose largpërçuesit mbitokësor, dorëzohet dëshmi për të drejtë të ndërtimit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe zgjidhen marrëdhëniet pronësore-juridike vetëm për tokën në të cilën janë vendosur shtyllat e teleferikut përkatësisht largpërçuesit“.

Neni 7

Në nenin 67-a paragrafi (1) pas fjalëve: “të vëna në përdorim” shtohen fjalët: “dhe/ose për të cilat është paraparë ndërtim plotësues dhe/ose mbindërtim”, kurse fjalët: “e të cilat gjenden në pjesën qendrore të qytetit” shlyhen.

Neni 8

Në nenin 73 paragrafi (1) pas alinesë 15 shtohen katër aline të reja si vijojnë:

“- ndërtesa të përkohshme për nevojat e Drejtorisë për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale të cilat ndërtohen në kuadër të zonave zhvillimore teknologjike industriale,”

- fusha sportive të hapura dhe të mbyllura,

- salla sportive me sipërfaqe bruto të zhvilluar deri në 1500 m²,

- kuti matëse dhe ndarëse për energji elektrike dhe kablllo me tension të ulët.”

Neni 9

Neni 74 ndryshohet si vijon:

“(1) Për realizimin e ndërtesave, përkatësisht vendosjen e pajisjes nga neni 73 paragrafi (1) të këtij ligji, investuesi parashtron kërkesë për realizim përkatësisht vendosje me dokumentacion të nevojshëm te komuna, komuna në Qytetin e Shkupit përkatësisht Qyteti i Shkupit, në rajonin e të cilës duhet të realizohet ndërtesa, përkatësisht të vendoset pajisja dhe aktvendimin e jep kryetari i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit përkatësisht Qytetit të Shkupit.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, kërkesa për realizimin e ndërtesave përkatësisht vendosjen e pajisjes nga neni 73 paragrafi (1) i këtij ligji, realizimi i të cilës, përkatësisht vendosja është e financuar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, parashtrohet në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës dhe aktvendimin e jep ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.

(3) Organi kompetent nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, miraton aktvendim për realizimin e ndërtesës përkatësisht vendosje të pajisjes, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës, nëse, dokumentacioni i dorëzuar është i kompletuar dhe janë plotësuar kushtet për realizimin e ndërtesës përkatësisht të vendosjes së pajisjes, kurse në të kundërtën miraton konkluzion për ndërprerje të procedurës me të cilin e ngarkon investuesin që t'i mënjanojë mangësitë e konstatuara në afat prej shtatë ditësh pune nga pranimi i konkluzionit. Nëse investuesi i mënjanon mangësitë e konstatuara dhe e plotëson kërkesën në afatin e përcaktuar, organi kompetent është i detyruar në afat prej tri ditësh pune të miratojë aktvendim për realizimin e ndërtesës, përkatësisht vendosjen e pajisjes, kurse në të kundërtën miraton aktvendim për refuzim të kërkesës.

(4) Kundër konkluzionit përkatësisht aktvendimit të kryetarit të komunës, komunës së Qytetit të Shkupit përkatësisht Qytetit të Shkupit mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të konkluzionit përkatësisht aktvendimit, te ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të rregullimit të hapësirës.

(5) Kundër konkluzionit përkatësisht aktvendimit të ministrit që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të rregullimit të hapësirës, mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të konkluzionit përkatësisht aktvendimit, në

Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë.

(6) Nëse organi kompetent nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk miraton aktvendim për realizimin e ndërtesës ose vendosjen e pajisjeve, përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës në afatin e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, investuesi mund të parashtrorë kërkesë te komuna, komuna në Qytetin e Shkupit përkatësisht Qyteti i Shkupit përkatësisht te ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, në procedurë në pajtim me nenin 59-gj të këtij ligji.

(7) Aktvendimi për vendosje në rrugë të pakategorizuar që shërben për ekonomizim me pyje dhe shfrytëzim të resurseve tjera natyrore të miratuara me rregull të veçantë, pajisja komunikuese elektronike për bartje të fotografisë, zërit dhe të dhënave tjera që vendoset në objekte, ndërtesa ndihmëse që janë në funksion të objektit për banim ose lloj tjetër të objektit dhe ndërtohen në parcelën e njëjtë urbanistike (garazh me sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 50m²), basene në nivel të terrenit për përdorim individual, kablllo optike, fusha sportive të hapura dhe salla sportive me sipërfaqe të zhvilluar bruto deri në 1500 m², i miratuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, që është i plotfuqishëm dhe përmbarues, paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës së pronësisë mbi pajisjen në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërie.

(8) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e aktvendimit për realizim përkatësisht për vendosje, dokumentacionin e nevojshëm dhe formularin e aktvendimit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve për rregullim të hapësirës.”

Neni 10

Në nenin 88 paragrafi (3) pas fjalëve: “gazpërçues dhe largpërçues” vihet presje dhe shtohen fjalët: “produksjellës, përçues të nxehtësisë, naftësjellës, teleferikë, ndërtesa për prodhim të energjisë elektrike nga burime rigjeneruese, sisteme për ujtitje dhe drenazhim, basene në nivel të terrenit për përdorim publik si dhe për objekte për nevojat e organeve shtetërore, agjencive ose fondeve të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë në pronësi të plotë ose dominuese të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 11

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 137/13) në nenin 6 në paragrafin (5) numri “(6)”, zëvendësohet me numrin “(5)”.

Neni 12

Procedurat për lëshimin e lejes për ndërtim të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4663.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 октомври 2014 година.

Бр. 07-3787/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република Македонија“ број 37/2008 и 164/13), во членот 4 по точката 2 се додаваат четири нови точки 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

3. „Ембрион“ е човечки организам во првите 56 дена од неговиот развој по фертилизацијата или креацијата, исклучувајќи било кое време во развојот кое било одложено и вклучувајќи ја било која клетка која произлегла од таков организам која е употребена за целите на креирање на човечко суштество.

4. „Фетус“ е човечки организам за време на периодот на неговиот развој почнувајќи од 57-миот ден по фертилизацијата или креацијата, со исклучок на било кое време во развојот кое било одложено и до завршувањето на раѓањето.

5. „Гестациски носител“ е жена на возраст од најмалку 25 години живот, се до возраст во која е оценето дека жената е во добра психофизичка и општа здравствена состојба која овозможува здрава бременост и раѓање на здраво дете, мајка на најмалку едно дете, психо-физички здрава, која носи ембрион или фетус кој бил зачат со постапка на БПО со гестациски носител поведена од брачна двојка и која ќе го предаде детето на брачната двојка по неговото раѓање. Ембрионот или фетусот кој се внесува во матката на гестацискиот носител е добиен со спојување на јајце клетка и сперматозоиди на жената и мажот кои се во брак или со спојување на сперматозоид на мажот од брачната двојка која бара поведување на постапка на БПО со гестациски носител и донирана јајце клетка, односно со спојување на јајце клетка на жената од брачната двојка која бара поведување на постапка на БПО со гестациски носител и дониран сперматозоид или ембрионот или фетусот е добиен со спојување на донирана јајце клетка и дониран сперматозоид.

6. „Брачна двојка која бара поведување на постапка на БПО со гестациски носител“ е брачна двојка која исклучиво е заедница меѓу една жена и еден маж кои се во брак.

Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

Член 2

По членот 6 се додаваат два нови наслови и два нови члена 6-а и 6-б, кои гласат:

„Оплодување со внесување на ембрион добиен со сопствени или донирани полови клетки на брачна двојка во матка на жена-гестациски носител“

Член 6-а

Во постапката на БПО со сопствен ембрион на брачната двојка може да се спроведе постапка на внесување на ембрионот во матката на жена-гестациски носител. Одредбите од членот 8 став 1 точка 2) од овој закон за вид на медицинска постапка преку која се спроведува автологно оплодување и членот 38 став 2 точка 2) од овој закон за давање на овластување од министерот за здравство на здравствена установа за спроведување на постапка на автологно вонтелесно БПО соодветно се применуваат и во постапките на БПО со раѓање на дете од гестациски носител.

Кога не е можно користење на сопствени полови клетки на жената и/или сопствени полови клетки на мажот од брачната двојка, може да се спроведе постапка на БПО со гестациски носител во следните случаи:

- со користење на донирана јајце клетка преку внесување на ембрион добиен со спојување на сперматозоид на мажот од брачната двојка која бара поведување на постапка на БПО со гестациски носител и донирана јајце клетка,

- со користење на дониран сперматозоид преку внесување на ембрион добиен со спојување на јајце клетка на жената од брачната двојка која бара поведување на постапка на БПО со гестациски носител и дониран сперматозоид и

- со користење на донирана јајце клетка и дониран сперматозоид преку внесување на ембрион добиен со спојување на донирана јајце клетка и дониран сперматозоид.

Одредбите од членот 8 став 2 од овој закон за вид на медицинска постапка преку која се спроведува алогенеичко оплодување и членот 38 став 2 точка 4 од овој закон за давање на овластување од Министерството за здравство на здравствената установа за спроведување на постапката на алогенеичко вонтелесно БПО соодветно се применуваат и во постапката на БПО со раѓање на дете со гестациски носител од став 2 на овој член.

Во постапката на БПО со гестациски носител од став 2 на овој член забрането е користење на јајце клетка од жената-гестациски носител.

Гестациски носител може да биде жена која ги исполнува следните услови:

- да биде државјанин на Република Македонија;
- да биде во добра психофизичка и општа здравствена состојба;

- да биде на возраст од најмалку 25 години живот, се до возраст во која жената е во добра психофизичка и општа здравствена состојба која овозможува здрава бременост и раѓање на здраво дете.

- мајка на најмалку едно дете во моментот на започнување на постапката на БПО;

- да не и е одземено или ограничено родителското право;

- да не и е изречена казна за сторено кривично дело со ефективна казна затвор во траење од над шест месеца;

- да не и е ограничена или одземена деловната способност;